

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП**



К О Н К У Р С

**за запишување студенти на прв циклус на студиските програми на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2020/2021 година**

Штип, 2020 година

Конкурс за запишување студенти на прв циклус универзитетски и стручни студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев” - Штип во учебната 2020/2021 година



I. Број на студенти

На единиците на Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип во прва година на прв циклус универзитетски и стручни студии, за кои се стекнува универзитетска диплома или професионална диплома, во учебната 2020/2021 година ќе се запише следниов број студенти:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - ШТИП	165	100/200	25	100/400	50	400	240
ШТИП		200		400			
Правни студии	90	200	10	400	20	400	120
Медиумски студии и односи со јавноста	25	200	5	400	10	400	40
СТРУМИЦА		100		100		400	
Правни студии	50	100	10	100	20	400	80
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	200	200	50	400	50	400	300
ШТИП		200		400		400	
Бизнис економија	40	200	10	400	10	400	60
Маркетинг менаџмент	40	200	10	400	10	400	60
Сметководство и ревизија	40	200	10	400	10	400	60
Менаџмент и претприемништво	40	200	10	400	10	400	60
Финансии	40	200	10	400	10	400	60
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ - ШТИП	90	200	25	400	45	400	160
ШТИП		200		400		400	
Одделенска настава	25	200	5	400	10	400	40
Предучилишно воспитување	25	200	5	400	15	400	45
Историја – наставна насока	10	200	5	400	5	400	20
Археологија	10	200	5	400	5	400	20
Педагогија	20	200	5	400	10	400	35

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	170	100/200	75	100/400	85	400	330
ШТИП		200		400		400	
Поледелство	30	200	10	400	20	400	60
Фитомедицина	30	200	10	400	10	400	50
Растителна биотехнологија	10	200	10	400	10	400	30
СТРУМИЦА		100		100		400	
Градинарство	30	100	10	100	10	400	50
Растителна Биотехнологија	10	100	10	100	10	400	30
КАВАДАРЦИ		100		100		400	
Енологија	30	100	10	100	10	400	50
Лозаро-овоштарство	20	100	10	100	10	400	40
УНИВЕРЗИТЕТСКА СТУДИСКА ПРОГРАМА - ШТИП	10	200	5	400	5	400	20
Биологија	10	200	5	400	5	400	20
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА - ШТИП	98	200	33	400	/	400	131
ШТИП		200		400		400	
Дипломиран музички теоретичар и музички педагог Модули: - Хорски диригент - Изведувач на народни инструменти - Изведувач на етно хармоника - Изведувач етно пејач	30	200	10	400	/	400	40
Дипломиран етнокореолог	10	200	5	400	/	400	15
Дипломиран музичар изведувач		200		400		400	
- Флејта	2	200	1	400	/	400	3
- Обоа	1	200	1	400	/	400	2
- Кларинет	3	200	1	400	/	400	4
- Хорна	2	200	0	400	/	400	2
- Труба	2	200	1	400	/	400	3
- Виолина	3	200	1	400	/	400	4
- Виола	1	200	1	400	/	400	2
- Гитара	3	200	1	400	/	400	4
- Соло пеење	7	200	2	400	/	400	9
- Пијано	8	200	2	400	/	400	10
Модули: - Камерна музичка - Корепетиција		200		400		400	
Дипломиран џез музичар		200		400		400	
Џез гитара	5	200	1	400	/	400	6
Џез гитара (на англиски јазик)	2	200	0	400	/	400	2
Џез труба	2	200	1	400	/	400	3
Џез саксофон	5	200	2	400	/	400	7
Џез тапани	5	200	1	400	/	400	6
Џез пијано	4	200	1	400	/	400	5
Џез бас	3	200	1	400	/	400	4
ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА - ШТИП	20	200	10	400		400	30
ШТИП		200		400		400	
Класично сликарство	10	200	5	400	/	400	15
Вајарство	10	200	5	400	/	400	15

ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА – ШТИП	20	200	10	400	/	400	30
ШТИП		200		400		400	
Современ танц	10	200	5	400	/	400	15
Современ танц (на англиски јазик)****	10	200	5	400	/	400	15
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА - ШТИП	260	200	65	400	85	400	410
ШТИП		200		400		400	
Компјутерско инженерство и технологии	100	200	20	400	20	400	140
Компјутерски науки	80	200	20	400	20	400	120
Бизнис информатика	50	200	20	400	20	400	90
Бизнис информатика (на англиски јазик)	10	200	5	400	5	400	20
Математика – наставна	20	200	/	400	20	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП	115	100/200	35	100/400	45	400	195
ШТИП		200		400		400	
Рударство	20	200	5	400	5	400	30
Геологија	15	200	5	400	5	400	25
Инженерство за заштита на животна средина	15	200	5	400	5	400	25
Дизајн на ентериер и мебел	20	200	5	400	5	400	30
Пејзажна архитектура	5	200	5	400	5	400	15
Географија	10	200	5	400	5	400	20
КАВАДАРЦИ		100		100		400	
Индустриска логистика	30	100	5	100	15	400	50
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – ШТИП	190	100/200	85	100/400	75	400	350
ШТИП		200		400		400	
Германски јазик и книжевност*	30	200***	10	400	10	400	50
Англиски јазик и книжевност*	50	200***	20	400	10	400	80
Турски јазик и книжевност*	20	200***	10	400	10	400	40
Македонски јазик и книжевност*	20	200**	10	400	10	400	40
Италијански јазик и книжевност*	15	200***	10	400	10	400	35
Француски јазик и книжевност*	10	200***	5	400	5	400	20
СТРУМИЦА		100		100		400	
Англиски јазик и книжевност*	30	0/100***	10	100	10	400	50
Италијански јазик и книжевност*	15	0/100***	10	100	10	400	35
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ - ШТИП	360	200	260		140		760
ШТИП		200		400		400	
Општа медицина	80	200	80	400	/	400	160
Дентална медицина	40	200	40	400	/	400	80
Фармација	40	200	40	400	/	400	80
Медицински лаборанти	40	200	20	400	20	400	80
Физиотерапевти	40	200	20	400	40	400	100
Акушерки	40	200	20	400	20	400	80
Медицински сестри/техничари	40	200	20	400	40	400	100
Забни техничари/протетичари	40	200	20	400	20	400	80

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА - ГЕВГЕЛИЈА	270	100/200	45	100/400	80	400	395
ГЕВГЕЛИЈА		200		400		400	
Туризам	20	200	/	400	5	400	25
Бизнис логистика	20	200	/	400	5	400	25
ШТИП		100		100		400	
Туризам	30	100	5	100	10	400	45
Гастрономија и исхрана	30	100	5	100	10	400	45
Хотелско - ресторанска	30	100	5	100	10	400	45
Бизнис логистика	30	100	5	100	10	400	45
Бизнис администрација	30	100	5	100	10	400	45
СКОПЈЕ		100		100		400	
Бизнис логистика	80	100	20	100	20	400	120
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	90	100/200	45	100/400	30	400	165
ШТИП		200		400		400	
Мехатроника и роботика	30	200	15	400	10	400	55
Автоматика и системско инженерство	30	200	15	400	10	400	55
Електроенергетика и обновливи извори на енергија	30	200	15	400	10	400	55
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	120	100/200	60	100/400	40	400	220
ШТИП		200		400		400	
Производно машинство	20	200	10	400	10	400	40
Индустриско инженерство	20	200	10	400	10	400	40
Мехатроника	20	200	10	400	/	400	30
СТРУМИЦА		100		100		400	
Производно машинство	20	100	10	100	10	400	40
Индустриско инженерство	20	100	10	100	10	400	40
Мехатроника	20	100	10	100	/	400	30
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	75	100/200	20	100/400	20	400	115
ШТИП		200		400		400	
Технологија на материјали	15	200	5	400	5	400	25
Технологија на текстил и облека	20	200	5	400	5	400	30
Дизајн на текстил и облека	20	200	5	400	5	400	30
Прехранбена технологија	20	200	5	400	5	400	30
ВКУПНО	2243		843		745		3831

*Студентите кои ќе се запишат на овие студиски програми во петти семестар можат да се определат за една од насоките: наставна или преведување и толкување, односно насоките: наставна или применета насока за студентите запишани на студиската програма Македонски јазик и книжевност.

**Редовните студенти кои ќе се запишат на студиската програма Македонски јазик и книжевност ќе бидат ослободени од плаќање партиципација за студирање во првата година од студиите.

*** Редовните студенти кои ќе се запишат на некоја од означените студиски програми на Филолошки факултет и бидат меѓу првите 40 рангирани (по успех од средно образование) на ниво на факултет ќе бидат ослободени од плаќање партиципација за студирање во првата година од студиите.

**** Во процес на акредитација.

НАПОМЕНИ:

Универзитетот ја организира наставата во првиот циклус на студии на соодветните единиците надвор од своето седиште, во местото каде што се врши уписот, до добивањето на диплома за освоените 180 кредити. Универзитетот го задржува правото во одредени случаи да ја организира

наставата за дополнителните 60 кредити од првиот циклус на студии во седиштето на единицата, за добивање на диплома за прв циклус на студии.

Во случај на предвидените студиски програми на единиците да се запишат помалку од 20 студенти, Универзитетот „Гоце Делчев“ го задржува правото да го распредели студентот на матичниот факултет или студентот да може да одбере друга активна студиска програма на која има слободни места. Исклучок се студиските програми кои по Конкурс имаат предвидено помали квоти од 20 студенти.

II. Услови и критериуми за запишување

Право на запишување на прв циклус универзитетски и стручни студии имаат кандидати со завршено четиригодишно средно образование, и тоа:

- кандидати завршени во учебната 2019/2020 **без државна матура**,
- кандидати **со завршена државна матура пред учебната 2019/2020**;
- кандидати **кои завршиле во претходните години пред учебната 2007/2008 година и не полагаале државна матура**, во средни училишта верифицирани со акт на Министерството за образование и наука, како и
- кандидати со завршено четиригодишно средно образование (**со завршена меѓународна матура**).

При пријавување на кандидатите за запишување на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во пријавните листови кандидатите можат селективно да ги набележат своите три можни приоритетни избори на студиски програми од различни единици кои се во рамките на Универзитетот.

Пример:

- 1. Државна квота, Факултет А**
- 2. Кофинансирање, Факултет А**
- 3. Државна квота, Факултет Б**

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

На прв циклус на студии можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

Начинот на селекција и рангирање на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои конкурираат, и тоа:

- a) на студиските програми селекцијата се врши според успехот од средното образование, општиот успех по сите предмети учествува со 100% и по таа основа можат да се добијат најмногу 100 поени, успехот од државна матура не се бодира;
- b) студиски програми со посебни специфичности каде што селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование, општиот успех по сите предмети учествува со 100% - (40 поени) и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите (60 поени);
- c) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на меѓународната матура (шест предмети - 36 поени) и матурска тема (4 поени).

Во прилог на Конкурсот е дадена листа на студиските програми и видот на проверката на знаењата и умеењата на кандидатите (листа 1).

Основен критериум за селекција и рангирање на кандидатите за запишување на додипломски студии е успехот постигнат во средното образование. Во зависност од видот на студиската програма, дополнителен критериум за селекција е проверка на знаењата и умеењата на кандидатите.

Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Кандидатите можат да освојат најмногу **100 поени**, односно **40 поени** за оние што имаат проверката на знаењата и умеењата.

1. На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши само според успехот од средното образование (кандидати со и без државна матура) бодирањето се врши на следниов начин:

1.1. Успех од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

просечна оценка $\times 12 =$ најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

1.2. Успех постигнат на државната матура

За кандидати кои положиле државна матура:

Кон оценката од секој екстерен предмет (**Е**) се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) поделен со 20. По оваа основа можат да се добијат најмногу **30 поени** за екстерните предмети (**а**).

Оценката од интерниот предмет (**И**) кој се полагал на државната матура се множи со **коэффициент 1,2**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **6 поени** (**б**).

Оценката добиена на **проектната задача** (**П**) се множи со **коэффициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени** (**в**).

(а) = $E_1 + PR_1/20 + E_2 + PR_2/20 + E_3 + PR_3/20 =$ најмногу 30 поени

(б) = $I \times 1,2 =$ најмногу 6 поени

(в) = $P \times 0,8 =$ најмногу 4 поени

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени (а+б+в)**.

2. Поените на кандидатите кои завршиле пред учебната 2007/2008 година и кандидати завршени во учебната 2019/2020 кои не полагале државна матура се пресметуваат на следниов начин:

На студиските програми каде што селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати без матура)**, бодирањето се врши на следниов начин:

2.1. Успехот од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **20**. По оваа основа може да се добијат најмногу **100 поени**.

просечна оценка X 20 = најмногу 100 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 20 = 100$ поени)

3. На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши само според успехот од средното образование (кандидати со меѓународна матура), бодирањето на успехот постигнат во средно образование се врши на следниов начин:

3.1. Успех од средното образование

Бодирањето се врши на следниов начин: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

просечна оценка X 12 = најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

3.2. Успех постигнат на меѓународната матура

Секоја оценка од шесте предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со **коефициент 1,2**. Вака добиените коефициенти се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36 поени** (б).

Оценката добиена на матурската тема се множи со **коефициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени** (в).

Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40 поени**.

$a_1 = 1$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_2 = 2$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_3 = 3$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_4 = 4$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_5 = 5$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_6 = 6$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

б = збир $a_1 + a_2 + \dots + a_6 =$ најмногу 36 поени

в = матурска тема X 0,8 = најмногу 4 поени

б+в = најмногу 40 поени

(пример со просек 5,00: $(5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 0,8) = 40$ поени)

Пресметка на бодовите од успехот во средното образование за кандидатите кои полагаале државна матура, кандидати без матура и кандидати со меѓународна матура се врши на следниов начин:

На факултетите каде се врши проверка на знаењата и умеењата бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои полагаале државна матура се добиваат согласно со точката **1**, за кандидатите кои се без матура согласно со точката **2**, односно точката **3**, за кандидатите со меѓународна матура од Конкурсот. Вкупниот добиен збир по оваа основа се множи со **коефициент 0,4**. По оваа основа може да се добијат најмногу 40 поени.

Пресметка на бодовите од проверката на знаењата и умењата на кандидатите се врши на следниов начин:

На студиските програми со посебни специфичности селекцијата на кандидатите ќе се врши според успехот од средното образование кое учествува со 40% и со проверка на знаењата и умењата на кандидатите, кое учествува со 60%.

Проверка на знаењата и умењата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 60 поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку 10 поени.

Кандидатите се рангираат со собирање на бодовите добиени по двата основа.

Проверка на знаењата и умењата ќе се спроведува на следниве факултети:

- A. Музичка академија
- B. Ликовна академија
- B. Филмска академија
- Г. Факултет за образовни науки (проверка на психофизички способности)

Начинот на реализацијата на проверката на знаењата и умењата е даден во прилог на Конкурсот - Листа 1

III. Селекција на кандидатите

1. За реализација на Конкурсот за запишување, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип формира конкурсни комисији за секоја единица. На Музичката академија, Филмска академија и Ликовната академија се формира Комисија за проверка на знаењата и умењата на кандидатите. На Факултетот за образовни науки се формира Комисија за проверка на психофизички способности.
2. Реализацијата на Конкурсот ќе ја следи Универзитетска конкурсна комисија, која се грижи за доследно почитување на одредбите од Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување, одлучува по приговорите на прелиминарната ранг-листа и донесува решение за прием.
3. Рангирањето на кандидатите го врши Универзитетската конкурсна комисија.
4. Конкурсните комисији на огласната табла и на веб-страницата на Универзитетот ги објавуваат поените од средното образование (среден успех) и резултатите од проверката на знаењата и умењата на Музичката академија, Филмска академија и Ликовната академија. Кандидатот има право на приговор до Универзитетската конкурсна комисија во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати.

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување од страна на конкурсната комисија, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресметувањето на бодовите и се упатува до Универзитетската конкурсна комисија. Решението на Универзитетската конкурсна комисија е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на Универзитетот.

По истекот на роковите за поднесување на приговори и за нивно решавање, Универзитетската конкурсна комисија објавува решение за прием на студенти за секоја единица на Универзитетот одделно (конечна ранг-листа), врз основа на која се врши запишување на студенти.

5. На студиските програми на кои по завршувањето на првиот уписан рок ќе останат непополнети места се врши запишување во втор и трет уписан рок.
6. Доколку во првиот уписан рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати) факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, предност имаат кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма.
- Доколку во вториот уписан рок се повтори истата ситуација, се примаат онолку кандидати колку што е утврдено со Конкурсот, а предност имаат кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма. Видот и соодветноста на наградите ги утврдува факултетот – носител на студиската програма.

IV. Запишување редовни студенти

7. Студентите во државна квота се запишуваат со плаќање надоместок во износ од 200 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на СРМ, студентите во квотата за кофинансирање се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на СРМ. Вонредните студенти се запишуваат со плаќање надоместок во износ од 400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на СРМ. Плаќањето се врши во четири еднакви рати на почетокот и на крајот на секој семестар, за секоја студиска година во текот на целото студирање.
- Исклучок во студиската 2020/2021 г. се студентите запишани како редовни студенти во државна квота на студиската програма Македонски јазик и книжевност кои ќе бидат ослободени од плаќање партиципација за студирање во првата година од студиите, како и првите 40 рангирани редовни студенти на останатите студиски програми на Филолошкиот факултет кои исто така нема да плаќаат партиципација за студирање во првата година од студиите.
8. Универзитетот нема да наплатува партиципација за:
- лица без родители помлади од 26 години, доколку се невработени;
 - лица со инвалидност, согласно уредбата на Владата
 - воени инвалиди;
 - лица растени во домови за напуштени деца, доколку се невработени

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Северна Македонија.

9. Припадниците на безбедносните сили, децата на загинаат (во вооружени дејствија) или починат (смрт што настапила како директна последица од рана или повреда стекната во текот на вооружените дејствија) припадник на безбедносните сили, утврдени со одредбите од член 2 и член 4 од Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија и членовите на нивните семејства („Сл. весник на СРМ“ бр. 2/2002, 17/2003 и 30/2004 и 66 од 31.05.2007), во учебната 2020/2021 година ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број студенти на соодветна студиска програма.
- Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.

10. Студентите од ромска националност, кои ќе се запишат во учебната 2020/2021 година се ослободени од партиципација за прв и втор семестар согласно проектот на Владата на Република Северна Македонија, Декада на Ромите.

V. Запишување вонредни студенти

11. Како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат потпишано изјава во која се наведува причината за вонредното студирање под целосна лична одговорност.
12. Вонредни студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

VI. Запишување на студенти со кофинансирање

13. На Универзитетот, како редовни студенти на одделните студиски програми, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата.
14. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на СРМ. За студентите кои плаќаат надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 400 евра плаќањето се врши во 4 (четири) еднакви рати на почетокот и на крајот на секој семестар, за секоја студиска година во текот на целото студирање.
За останатите плаќањето се врши во две еднакви рати на почетокот од секој семестар.
15. Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува Универзитетската конкурсна комисија врз основа на ранг-листа.
16. Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

VII. Кандидати со завршено средно образование во странство

а) Странски државјани

17. Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, **најмногу 20%** од квотата за упис на студенти за секоја единица на Универзитетот.
18. Странски студент кој аплицира да биде студент на студиските програми на Универзитетот треба да поседува: копија од потврдата издадена од Министерство за образование и наука за започнување на постапка за нострификација на дипломата од средно образование, копија од документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование, лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач.
19. По примањето на апликацијата и разгледување на документите од страна на Универзитетот, странскиот студент се упатува на подготвителна настава, т.е. посетување на курс за јазици, за што Универзитетот издава потврда дека студентот е студент на Универзитетот и истиот е запишан на подготвителна настава на Универзитетот.

20. По завршување на подготвителната настава странскиот студент најдоцна до 1 септември ги поднесува следниве документи за упис на студиските програми на Универзитетот:

- Сертификат А1 и А2;
- Решение за нострификација на диплома за завршено средно образование издадено од Министерството за образование и наука;
- Оригинални документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование;
- Лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач (не постаро од 6 месеци);
- Уверение за кривична неосудуваност на странскиот студент издадено од орган во државата од каде што доаѓа странскиот студент преведено на македонски јазик кај овластен судски преведувач.

21. На странските државјани кои се пријавуваат на Музичка академија, Филмска академија и Ликовна академија им се врши проверка на знаењата и умењата.

22. Надоместокот за плаќање на студиите за странските редовни студенти за учебната 2020/2021 година изнесува 1000 евра (во денарска противвредност) за една година на сите единици, освен на Факултетот за медицински науки, каде што за една година се наплаќа 1500 евра (во денарска противвредност) и 100 евра (во денарска противвредност) за лабораториски трошоци за секоја студиска година.

23. Во оваа категорија влегуваат и кандидатите странски државјани чии родители или пак тие работат во дипломатските претставништва во Република Северна Македонија.

б) Иселеници и државјани на СРМ со завршено целокупно средно образование и со дел на средното образование во странство

24. Кандидатите, државјани на СРМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство, се запишуваат надвор од квотата, најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет.

VIII. Дополнителни квоти утврдени од Владата на СРМ

25. За обезбедување на правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Р. Северна Македонија, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население во Република Северна Македонија.

На студиските програми, кои освен на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип се застапени и на Универзитетот во Тетово и на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

IX. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеење и запишување*

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ 2020/2021 ГОДИНА	I УПИСЕН РОК		II УПИСЕН РОК		III УПИСЕН РОК	
	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења
Пријавување на кандидатите	24, 25, 26, 27, 31 август и 1 септември	24, 25, 26, 27, 31 август и 1 септември	14 и 15 септември	14 и 15 септември	28 септември	28 септември
Проверка на знаења и умеења	2 и 3 септември	/	16 септември	/	29 септември	/
Објавување на резултати од проверката на знаења и умеења	4 септември	/	17 септември	/	30 септември	/
Објавување на резултати од успехот во средно образование **	4 септември	4 септември	17 септември	17 септември	30 септември	30 септември
Објавување на решение за прием на кандидатите	9 септември	9 септември	21 септември	21 септември	2 октомври	2 октомври
Запишување на кандидатите	10 и 11 септември	10 и 11 септември	22, 23, 24, 25 септември	22, 23, 24, 25 септември	3, 4 и 5 октомври	3, 4 и 5 октомври

*Пријавувањето, проверката на знаења и умеење и запишување, поради новонастаната ситуација со Ковид 19, е можно да биде организирано целосно онлајн.

** Приговори:

- I (прв) уписан рок: по прелиминарно објавени резултати на 5, 6, 7 и 8 септември
- II (втор) уписан рок: по прелиминарно објавени резултати на 18, 19, и 20 септември
- III (трет) уписан рок: по прелиминарно објавени резултати на 1 октомври

X. Документи за пријавување и запишување

Пријавувањето и запишување на Универзитетот поради новонастаната ситуација со Ковид 19, е можно да биде организирано целосно онлајн.

При пријавувањето за запишување на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

- пријава за запишување;
- оригинални свидетелства од сите класови;
- државна матура, меѓународна матура;
- свидетелство за завршено средно образование;
- извод од матичната книга на родените;
- доказ за државјанство на СРМ (уверение или решение).
- Потврда за уплатени:
 - **300 денари** на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми за кои **не се врши проверка** на знаењата и умеењата, односно и уплата за административна такса од 50,00 денари;
 - **500 денари** на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми **за кои се врши проверка** на знаењата и умеењата и уплата за административна такса од 50,00 денари.

Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 100000000063095

Сметка на корисник 1600160330-788-18

Приходна шифра 723019

Програма 44

Образец ПП-50

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава **IV**.

Свидетелствата стекнати во странство на кандидатите од глава **VI**, дел а) и б) треба да бидат нострифицирани.

Заинтересираните кандидати се пријавуваат:

Во **Штип** се пријавуваат кандидати за сите факултети (студиски програми) предвидени во Конкурсот.

Во **Струмица** за: Правен факултет, Земјоделски факултет, Филолошки факултет и Машински факултет.

Во **Скопје** за: Факултет за туризам и бизнис логистика.

Во **Кавадарци** за: Земјоделски факултет и Факултет за природни и технички науки.

Во **Гевгелија** за: Факултет за туризам и бизнис логистика.

Запишувањето по објавената листа за прием се врши со оригинални документи.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс и студентска легитимација;
2. три фотографии (2 од 6x9; 1 од 4x5);
3. пријавни листови;
4. потврда (Полиса и Договор) за лично осигурување за период на траење на студиите од прв циклус во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари годишно.
5. Потврди за уплати согласно Одлуката за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образовни и административни услуги на Универзитетот.

Студентот запишан на една студиска програма на некоја од студиските програми на Универзитетот како редовен, во текот на студирањето може да го промени својот статус и тоа:

- Редовен студент во државна квота во кофинансирање или вонредно студирање или на друга студиска програма со ист статус
- Не е дозволено префрлување од кофинансирање или вонредно студирање во државна квота

Листа 1

Студиски програми за кои се врши проверка на знаења и умеења

Музичка академија

Оддел за Дипломиран музички теоретичар и музички педагог

Оддел за Дипломиран етнокореолог

Оддел за Дипломиран музичар изведувач

Оддел за Дипломиран џез музичар

Ликовна академија

Класично сликарство

Вајарство

Филмска академија

Современ танц

Современ танц (на англиски јазик)

Студиски програми за кои се врши проверка на психофизички способности

Факултет за образовни науки

Одделенска настава

Предучилишно воспитување

Детални информации за содржините и начинот на тестирањето може да се најдат на ВЕБ-СТРАНИЦАТА: <http://www.ugd.edu.mk/>

КОНКУРСОТ Е ОБЈАВЕН НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА:

<http://www.ugd.edu.mk/>